Содржина

1	BOB	ед	2
	1.1.	Поставување на референтна вредност на датум на важност	2
2	Екра	ан за пресметка на давачки	3
	2.1.	Приказ на резултати од Пресметка на давачки	5
3	врш	ење на пресметка на давачки	8
	3.1.	Пресметка со Бруто Маса	8
	3.2.	Пресметка со Дополнителна Единица	9
	3.3	Пресметка со Сертификат1	1
	3.4	Пресметка со Meursing Дополнителна Шифра1	2
	3.5	Пресметка со Non-Meursing Дополнителна Шифра14	4
	3.6	Пресметка со Квота	5
	3.7	Пресметка со Земја на испраќање1	7
	3.8	Пресметка со Безбедност1	8
	3.9	Пресметка со Поврат на Извоз Дополнителна Шифра20	0
4	Греі	шки при пресметка на давачки 2	1
	4.1	Валидација2	1
	4.2	Повикување на Мерка2	2
	4.3	Пресметка2	3

1 ВОВЕД

Апликацијата за пресметка е наменета за трговците кои сакаат да симулираат пресметка на давачки и даноци кои одговараат на нивните царински декларации , со помош на стандардни ЕЦД .

Сите барања за пресметка се внесуваат преку екранот за пресметка на давачки, кој е дел од Тарифниот прелистувач. Екранот за пресметка на давачки е составен од два дела. Првиот дел е за внесување на сите податоци потребни за процесот на пресметување . Вториот дел " Резултат од пресметка " го вклучува пресметаниот резултат. Резултатите од пресметката генерирани како XML фајлови се трансформираат во согласност со прецизни правила за објавување и се прикажуваат во панелот под внесените податоци на екранот (види слика 3 како пример).

Кога корисникот сака да го добиете резултатот од пресметката на давачки и даноци, тој / таа го користи екранот за пресметка на давачки. По внесување на сите потребни податоци кои одговараат на стандардниот ЕЦД , барањето се препраќа на тарифниот калкулатор. Резултат на пресметка е претставен на панелот под внесените податоци.

Екранот за пресметка на давачки е обезбеден со цел да се симулира on-line пресметка на давачки и даноци кои се применуваат во даден случај на увозна или извозна постапка. За увоз нислучаи тој обезбедува функционалност за да се проверат условите за увоз и за пресметување на царина и даноци, кои треба да се платат за увезената стока согласно со податоците од ЕЦД декларација. За извозни случаи се проверуваат само условите за извоз

1.1. Поставување на референтна вредност на датум на важност

Референтната вредност на датум го покажува датумот, за кој информации обезбедени од страна на системот треба да бидат валидни.

Се пребаруваат само информации за претходно внесените Ререфертни вредности за датум

Стандардно, Датум на Референтен датум на важност е секогаш на тековниот датум

Референтниот датум на важност може да се постави директно од лентата со алатки на модулот

Инате О известувања	Тековен датум	15/05/2	2014		🖪 Ite	0.8.6 - 05.05.2014
Навигација		јан.	јул,			чки
8	~	фев.	авг,	2010	2015	
CMC		мар.	септ,	2011	2016	
5145		апр.	OKT.	2012	2017	ии за важни серти
Надзор		мај	ноем.	2013	2018	* Дополн
		inge	DOVOM	2014	2019	Veera

Слика 1 Поставување на Референтен датум на важност

Откако корисникот ќе го избере денот, месецот и годината со помош на опаѓачкото мени, го потврдува неговиот / нејзиниот избор преку копчето ОК. Избраниот референтен датум е валиден за тековната сесија

2 ЕКРАН ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ

Со цел да се добијат информации за царинските ограничувања, давачки и даноци што треба да се платат за дадената стока, подмножество на ЕЦД податоци мора да бидат обезбедени преку Пресметка на давачки екранот. Тој екран може да се прикаже со притискање на копчето Пресметка на давачки споменат во менито на Консултацискиот модул (во левото мени на панелот), како што е прикажано на Слика 3.

Пресметка	на	давачки	
-----------	----	---------	--

		Пресметка	на давачки		О Помо
Прочитајте информации за	важни сертификати			Датум на декларација : 15/05/2014	
Шифра на стока [33];*	Дополнителни шифри [33]:	Бруто маса (ко) [35]:	Нето маса (kg) [38]:*	
Іостапка [37]:*	Квота [39]:			Статистичка вредност [46];* EUR 🛩	
Ірефернцијал [36]:				×	
Земја на испраќач/извоз [15]:		Шифра на земј	а на потекло [34] / Шифра на земја на одредиште [17]: *	
		×	AF	Afghanistan	~
				Contractionary [44]	
Дополнителна единица/ос	новица за даночење [41/47]:			cepindukain [44].	
Цополнителна единица/ос Износ:*	Единица мерка:*			Серификан (44); Шифра;*	

Слика 2 Пресметка на давачки со предодредени вредности

Со цел да се изврши пресметка на давачки, корисникот треба да ги внесете вистинските податоци што одговараат на реалните ЕЦД податоци и потоа да кликне на копчето "Поднеси".

Подолу се објаснувањата за значењето на секое поле. Задолжителните полиња се означени со ѕвездичка *.

Шифра на стока*

Целосната 10-цифрена Шифра на номенклатура на стоката.

Дополнителни Шифри

Дополнителните шифри имаат 4 карактери. Дополнителните шифри може да се внесат во било кој редпслед.

Бруто маса

Бруто маса на декларираната стока. Полето прифаќа 16 цифрени децимални броеви со "." како децимален сепаратор(вклучително и ".")

Нето маса*

Нето маса на декларираната стока. Полето прифаќа 16 цифрени децимални броеви со "." како децимален сепаратор(вклучително и ".")

Постапка*

Број на применета царинска постапка. Првата подподелба има 4 цифри, втората подподелба – 3 цифри. Двете полиња се задолжителни, но доколку втората подподелба се остави непополнета, се смета дека има вредност '000'.

Квота

6-цифрен индикатор за квота.

Статистичка вредност*

Статистичка вредност. Полето прифаќа 18 цифрени децимални број броеви со "." како децимален сепаратор(вклучително и ".")

Резултатот од пресметката ќе биде прикажан во валута одбрана тука.

Преференцијал

Избор на број на преференцијали. Се користи само во увозна декларација.

Шифра на Земја на испраќач/извоз

Избор на (ИСО шифра или име на државата) на испраќач/извозник.

Шифра на земја на потекло *

Избор на (ИСО шифра или име на државата) на потекло.

Дополнителна единица/основица за даночење

Дополнителна единица/основица за даночење може да се додаде со кликнување на "+". Полето **Износ** прифаќа 16 цифри (вклучително и "."). **Единицата мерка** треба да се одбере од листата.

Единици можат да бидат внесени во било кој редослед.

Со цел да се отстрани единица од листата, корисникот треба да го провери квадратчето на десната страна на дадена единица и да кликне на "-" знакот.

Сертификати

Сертификатите можат да се додадат со кликање на "+". Полето **Шифр**а прифаќа 4 карактери. Сертификатите можат да бидат внесени во било кој редослед.

Со цел да се отстрани сертификат од листата, корисникот треба да го провери квадратчето на десната страна на дадена единица и да кликне на "-" знакот.

Забелешка: Пресметката е секогаш направено за референтниот датумот на важење поставен во алатникот во модулот за Консултација

2.1. Приказ на резултати од Пресметка на давачки

Резултатот од пресметката се базира на елементите од влезниот дел, но проширен со дополнителните информации добиени од калкулаторот и ITE Master TARIM Модул. Тоа е прикажано во три дела:

- Општи информации за пресметување
- Детали за мерките
- Детали за даноците

Во Делот за Општи Информации, прикажан на Слика 3, прикажана е следната информација:

- Датум на декларација датум за кој е извршена пресметката. Полето е "read only" и е подесено на ITB референтен датум.
- Шифра на Земја на испраќач/извоз ISO идентификатор географско подрачје на потекло или на намена и неговиот опис.

- Тарифна ознака во пред-пристапниот период потребно е да се внесе 10-цифрена Шифра на номенклатура на стока; во пост-пристапниот период потребно е да се внесе 8-цифрена CN-комбинирана номенклатура (извоз) или 10-цифрена TARIC Шифра на номенклатура на стока (увоз).
- Опис на стока Опис на Шифра на номенклатура на стока со алинеи.
- Дополнителни Шифри ги идентификува дополнителните шифри (доколку има) и описите.
- Фуснота(и) на Шифра на номенклатура на стока ги идентификува фуснотите (доколку има) и описите.
- Предупредување (а) или Порака (и) за грешка се однесуваат на целиот резултат (на пример "Шифрата на номенклатура на стока не постои"). Безбедносниот износот (доколку има) исто така е претставен како и информациите содржани во соодветните предупредување.

		Пресметка на давачки			<u> Оомощ</u>
Прочитајте информа	ции за важни сертификати			Датум на декларација : 01/02/2012	2
Шифра на стока [33 0104103000	:]:* Дополнителни шифри [33]:	Бруто маса (kg) [35]:		Нето маса (kg) [38]:* 1000	
Постапка [37]:*	Квота [39]:			Статистичка вредност [46]:*	
4000				100 E	UR 🎽
Префернцијал [36] 100 - Erga Omnes Земја ка испраќач/и	: даночни стапки за трети земји извоз [15]:	¥ Шифра на земја на потек	ило [34	4] / Шифра на земја на одредиште [17];*
		AF	Af	fghanistan	*
Дополнителна едини	ица/основица за даночење [41/47]:			Сертификати [44]:	
Износ:*	Единица мерка:*			Шифра:*	
10	NAR -	*		C400	
	+-			<u>+</u> -	

Слика З Пример за резултати од пресметка прикажани во делот Општи информации

Во **Детали за мерка,** прикажани на Слика 4, прикажана е следната информација одделно за не-тарифни мерки и за тарифни мерки:

- Вид на мерка идентификатор на вид Мерка со опис на мерка.
- Дополнителни информации-фуснота(и) прикачени на мерката и /или предупредувања или порака(и) за грешка. Прикажаните фусноти имаат идентификатор и опис.

Детали за мерки и данок

Нетарифни мерки				
Вид на мерка	Дополнителна информација			
	CD370 If the product is mentioned in the list annexed to Regulation (EC) No. 338/97			
710 - Import control - CITES	and its last amendments, an import authorization must be presented.			

Тарифни мерки					
Вид на мерка	Дополнителна информација				
103 - Third country duty					

Детали за данок							
Бр.	Вид на давачка	Вид на мерка	Даночна основица	Стапка	Износ		
1	A10	103	10 <i>100 kg</i>	80,5 EUR/100 kg	805,00 EUR		
			100/	Вкупно давачки:	805,00 EUR		

Слика 4 Пример за резултати од пресметка прикажани во делот Детали за мерка

Во **детали за данок** информацијата е прикажана во табела со (6) шест колони, , прикажани во примерот на Слика 5.

- Број последователен број на елемент на данок во рамките на табела,
- Вид на данок вид на данок според табела.
- Вид на мерка идентификатор на вид на Мерка.
- Основица за даночење основица која се користи за пресметка на дадена давачка.
- Стапка даночна стапка изразена од царинска мерка.
- Износ резултат од пресметката изразен во одбраната валута во "Царинска вредност" (EUR или MKD).

Конечниот резултат исто така вклучува и вкупно.

Кога постои повеќе од еден зададен вид на давачка, се покажува одделна линија за секој елемент од изразената давачка. Резултатот од еден вид на данок е дополнително акумулиран (само ако е прикажана повеќе од една линија за вид данок).

Табелата "Детали за данок" не се користи во извозни случаи.

Детали за данок							
Бр.	Вид на давачка	Вид на мерка	Даночна основица	Стапка	Износ		
	A10	103	10 <i>100 kg</i>	151,2 EUR/100 kg	1512,00 EUR		
				Вкупно давачки:	1512,00 EUR		

Слика 5 Пример за резултати од пресметка прикажани во делот Детали за данок

3 ВРШЕЊЕ НА ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ

Едноставните случаи на пресметка бараат само присуство на задолжителните податоци. Комплексните примери бараат, исто така, присуството на опционалните полиња. Следат некои примери на случаи за специфични пресметка:

- Пресметка со Бруто Маса
- Пресметка со Дополнителна Единица
- Пресметка со Сертификат
- Пресметка со Meursing Дополнителна Шифра
- Пресметка со He-Meursing Дополнителна Шифра
- Пресметка со Квота
- Пресметка со Земја на испраќање
- Пресметка со Безбедност
- Пресметка со Поврат на Извоз Дополнителна Шифра

3.1. Пресметка со Бруто Маса

Полето Бруто Маса е потребно кога се користи KGMG, DTNG или TNEG единица мерка или како дополнителна единица или во изразување на давачки одбраната мерка п.р. Пример за пресметка е прикажан на Слика 6.

Прочитајте информаци	и за важни сертификати			Датум на декларациј	a: 29/05/201	4
Шифра на стока [33]:*	Дополнителни шифри [33]:	Бруто маса (kg) [35]:		Нето маса (kg) [38]:	*	
0102210000		11000		10000		
Постапка [37]:*	Квота [39]:			Статистичка вредност	[46]:*	
4000				500	E	EUR 🗸
				1 EUR = 61.68803	12882 MKD	
Префернцијал [36]:						
100 - Erga Omnes д	аночни стапки за трети земји		*			
Земја на испраќач/изв	03 [15]:	Шифра на земја на поте	екло [34] / Ш	ифра на земја на одре,	циште [17]: *	
		AF	Afghan	istan		
Дополнителна единица	/основица за даночење [41/47]:			Сертификати [44]:		
Износ:*	Единица мерка:*			Шифра:*		
100	NAR -		¥ []	C640		
	+-		16		+ -	
					1.00	

Слика 6 Пример за декларација со бруто маса

Резултатот од ваквата пресметка е прикажан на Слика 7.

Датум на декларација:	29/05/2014	Шифра на потекло на стока:	AF
Шифра на стока:	0102210000	Име на земја:	
Опис на стока:	Pure-bred breeding animals		
Информација			
Фусноти на стока:			
	NC019 Entry under this subheading is	subject to the conditions laid down in the relevant Communit	ty provisions (see Council Directive 2009/157/EC (OJ L 323,
	Decision 96/510/EC (OJ L 210	Regulation (EC) No 133/2008 (OJ L 41, 15.2.2008, p. 11); C 20.8.1996, p. 53)).	Joundi Directive 34/26/EC (UJ L 178, 12,7,1334, p. 66); Commission
Предупредување:	Нема применлива ДДВ мерк	a. (214-CR14)	
	Дета	ли за мерки и данок	
		Нетарифни мерки	
Вид из новиз		Пополнителиз ниф	onuquuia

Вид на ме	ерка		Дополнителна информација			
410 - Veteri	inary control		CD625 Import of live animals is subject to the presentation of a CVED for animals in accordance with the conditions laid down in Regulation (EC) No 282/2004 (OJ L49)			
			Тарифни мерки			
Вид на ме	ерка		Дополнителна информација			
103 - Third	country duty			•		
			Детали за данок	1.4110.045	080383	
Бр.	Вид на давачка	Вид на мерка	Даночна основица	Стапка	Износ	
1	A00	103	500 EUR	0 %	0,00 EUR	
	1421120	ALCO.		Вкупно давачки:	0,00 EUR	

Слика 7 Пример за резултат од пресметка со бруто маса

3.2. Пресметка со Дополнителна Единица

Дополнителна Единица/Даночна основа полето е потребно кога се користи KGMG, DTNG или TNEG единица мерка, како Дополнителна Единица или во изразување на давачки одбраната мерка п.р. Пример за пресметка е прикажан на Слика 8.

Прочитајте информации	за важни сертификати		Датум на декларација : 29/05/2014
Шифра на стока [33]:*	Дополнителни шифри [33]:	Бруто маса (kg) [35]:	Нето маса (kg) [38]:*
0102210000		11000	10000
Постапка [37]:*	Квота [39]:		Статистичка вредност [46]:*
4000			500 EUR 🗸
	12		1 EUR = 61.6880312882 MKD
Префернцијал [36]:			
100 - Erga Omnes да	ночни стапки за трети земји		v
Земја на испраќач/изво	3 [15]:	Шифра на земја на потек	ло [34] / Шифра на земја на одредиште [17]: *
		AF	Afghanistan
Дополнителна единица,	основица за даночење [41/47]:		Сертификати [44]:
Износ;*	Единица мерка:*		Шифра:*
100	NAR -		C640
			4-

Слика 8 Пример за декларација со NAR (број на наименуваниа) Дополнителна Единица

Резултатот од оваа пресметка е прикажан на Слика 9.

 Датум на декларација:
 29/05/2014
 Шифра на потекло на стока:
 AF

 Шифра на стока:
 0102210000
 Име на земја:
 ...

 Опис на стока:
 -- Pure-bred breeding animals
 ...

 Информација
 ...
 ...
 ...

 Фусноти на стока:
 ...
 ...
 ...

 Предупредување:
 Нема применлика ДДВ мерка. (214-CR14)
 ...
 ...

Детали за мерки и данок

			Нетарифни мерки		
Вид на ме	Вид на мерка Дополнителна информација				
410 - Veteri	nary control		CD625 Import of live anim down in Regulation	als is subject to the presentation of a CVI (EC) No 282/2004 (OJ L49)	ED for animals in accordance with the conditions laid
	wante		Тарифни мерки		
Вид на ме	ерка			Дополнителна информација	
103 - Third o	country duty			•	
	- Martin - Martine	n	Детали за данок	141804	00004
ip.	Вид на давачка	Вид на мерка	Даночна основица	Стапка	Износ
2	A00	103	500 EUR	0 %	0,00 EUR
				Вкупно давачки:	0,00 EUR

Слика 9 Пример за резултат од пресметка со NAR кога е деклариран (број на наименуваниа) Дополнителна Единица

Доколку NAR Дополнителна Единица не е декларирана, дури и ако тоа не е неопходно за пресметка на давачка, се прикажува порака за грешка како што е прикажано Слика 10.

Информација	
Грешка:	Дополнителна единица мерка "NAR" не е декларирана во Рубрика 41. (242-VR42)

Слика 10 Пример за резултат од пресметка кога NAR (број на наименуваниа) Дополнителна Единица не е декларирана.

3.3 Пресметка со Сертификат

Полето Сертификати е потребно кога има Сертификат во условот на одбраната мерка п.р. Пример за пресметка со користење на Сертификат е прикажан на Слика 11.

Прочитајте информации	за важни сертификати		Датум на декларација : 29/05/2014
Шифра на стока [33]:*	Дополнителни шифри [33]:	Бруто маса (kg) [35]:	Нето маса (kg) [38]:*
0102210000		11000	10000
Постапка [37]:*	Квота [39]:		Статистичка вредност [46]:*
4000			500 EUR 🗸
			1 EUR = 61.6880312882 MKD
Префернцијал [36]:			
100 - Erga Omnes да	ючни стапки за трети земји		v
Земја на испраќач/изво	[15]:	Шифра на земја на потек	ило [34] / Шифра на земја на одредиште [17]: *
		AF	Afghanistan
Дополнителна единица/	основица за даночење [41/47]:		Сертификати [44]:
Износ: [®]	Единица мерка:*		Шифра:*
100	NAR -		C640
	÷-		+-
			· · · · ·

Слика 11 Пример за декларација со Сертификат

Резултатот од таквата пресметка е прикажан на Слика 12.

Прочитајте информа	зции за важни сертификати		Датум на декларација : 29/05/2014
Шифра на стока [33	3]:* Дополнителни шифри [33]:	Бруто маса (kg) [35]:	Нето маса (kg) [38]:*
0102210000		11000	10000
Постапка [37]:*	Квота [39]:		Статистичка вредност [46]:*
4000			500 EUR 🗸
			1 EUR = 61.6880312882 MKD
Префернцијал [36]			
100 - Erga Omnes	s даночни стапки за трети земји		¥
Земја на испраќач/и	извоз [15]:	Шифра на земја на поте	кло [34] / Шифра на земја на одредиште [17]: *
		AF	Afghanistan
Дополнителна един	ица/основица за даночење [41/47]:		Сертификати [44]:
Износ;*	Единица мерка:*		Шифра:*
100	NAR -		C640
	+-		+-

Слика 12 Пример за резултат од пресметка кога е деклариран бараниот Сертификат

Кога бараниот Сертификат не е деклариран, се прикажува порака за грешка слична на онаа прикажана на Слика 13 со можни вредности на декларација.

Грешка:

деклариран:

Потребниот сертификат не е

Потребна е контрола. (215-CR15)

C640

Слика 13 Пример за резултат од пресметка кога бараниот Сертификат не е деклариран

3.4 Пресметка со Meursing Дополнителна Шифра

Кога е одбрана мерка со земјоделска компонента, Дополнителната шифра мора да биде декларирана и за започнува со 7 п.р. Пример за пресметка е прикажан на Слика 14.

Прочитајте информации за важни сертификати	Датум на декларација : 09/05/2013
Шифра на стока [33]:* Дополнителни шифри [33]: Бруто маса (kg) [35]:	Нето маса (kg) [38]:*
1905321900 7101	1000
Постапка [37]:* Квота [39]:	Статистичка вредност [46]:*
4000	400 EUR 🛩
	1 EUR = 61.6880312882 MKD
Префернцијал [36]:	
100 - Erga Omnes даночни стапки за трети земји	*
Земја на испраќач/извоз [15]: Шифра на з [17]: *	емја на потекло [34] / Шифра на земја на одредиште
BY I	Belarus
Дополнителна единица/основица за даночење [41/47]:	Сертификати [44]:
Износ:* Единица мерка:*	Шифра:*
+-	N853
L	

Слика 14 Пример задекларација со Meursing Дополнителна Шифра

Резултатот од пресметката со Meursing шифра е прикажан на Слика 15.

Стока				
Датум на декларација:	09/05/2013	Шифра на потекло на стока:	BY	
Шифра на стока:	1905321900	Име на земја:		
Опис на стока:	Other			
Информација				
Предупредување:	Нема применлива ДДВ мер	ка. <i>(214-CR14)</i>		

Детали за мерки и данок

			Нетарифни мерки				
Вид на м	Вид на мерка Дополнителна информација						
410 - Vete	rinary control		CD624 Import of the pro the conditions laid	CD624 Import of the products of animal origin is subject to the presentation of a CVED in accordance w the conditions laid down in Regulation (EC) No 136/2004 (OJ L21)			
Вид на м	ерка		Тарифни мерки	Лополнителна информација			
103 - Third	d country duty			- -			
			Детали за данок				
5p.	Вид на давачка	Вид на мерка	Даночна основица	Стапка	Износ		
.1	A10	103	400 EUR	9 9%	36,00 EUR		
.2	A10	103	10 100 kg	15,75 EUR/100 kg	157,50 EUR		
1002	199000	101200120		Вкупно давачки:	193.50 EUR		

Слика 15 Пример за регултат од пресметка кога е декларирана Мерсиинг Дополнителна Шифра

Кога не е декларирана Мерсинг Дополнителна Шифра, се појавува порака за грешка слична на онаа прикажана на Слика 16.

Информација Грешка: Мора да е декларирана Meursing дополнителна шифра. *(210-CR10)*

Слика 16 Пример за резултат од пресметка кога не е декларирана Мерсинг Дополнителна Шифра

3.5 Пресметка со Non-Meursing Дополнителна Шифра

Кога е одбрана мерка дефинирана со Дополнителни Шифра, Дополнителната Шифра мора да биде декларирана (да не започнува ниту со 7 ниту со 9), како што е прикажано на примерот на Слика 17.

Прочитајте информации за в	ажни сертификати			Датум на декларација : 09/05/	2013
Шифра на стока [33]:*	Дополнителни шифри [33]:	Бруто маса (kg) [35]:		Нето маса (kg) [38]:*	
1516209821	B999			1000	
Постапка [37]:*	Квота [39]:			Статистичка вредност [46]:*	9
4000				400	EUR
				1 EUR = 61.6880312882 MM	Ø
Префернцијал [36]:					
100 - Erga Omnes даноч	ни стапки за трети земји		*		
Земја на испраќач/извоз [1	5]:	Шифра на земја на поте	кло [34] / Ш	ифра на земја на одредиште [17]:	*
		✓ CA	Canada	a	
Дополнителна единица/осно	овица за даночење [41/47]:			Сертификати [44]:	_
Износ:* Ег	иница мерка:*			Шифра:*	
900	FNEI -		*	+-	
	4 -		-		

Слика 17 Пример за декларација со анти-дампинг Дополнителна Шифра

Резултатот од пресметката е прикажан на Слика 18.

Датум на декларација:	09/05/2013	Шифра на потекло на стока:	CA	
Шифра на стока:	1516209821	Име на земја:		
Опис на стока:	Consigned from Cana	da		
Информација				
Предупредување:	Нема применлива ДДВ мерка.	(214-CR14)		

Детали за мерки и данок

Тарифни мерки
Дополнителна информација
TM681 The duty shall be applicable in proportion in the product, by weight, of the total content of fatty-acid mono-alkyl esters and of paraffinic gasoils obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin (biodiesel content). The aforementioned definition of "biodiesel content" is only valid in the context of anti-dumping and anti-subsidy measures and differs from the definition of "biodiesel" according to subheading note 5 to Chapter 27 and note 7 to Chapter 38.
TM681 The duty shall be applicable in proportion in the product, by weight, of the total content of fatty-acid mono-alkyl esters and of paraffinic gasoils obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin (biodiesel content). The aforementioned definition of "biodiesel content" is only valid in the context of anti-dumping and anti-subsidy measures and differs from the definition of "biodiesel" according to subheading note 5 to Chapter 27 and note 7 to Chapter 38.

Детали за данок					
Бр.	Вид на давачка	Вид на мерка	Даночна основица	Стапка	Износ
1	A00	103	400 EUR	10,9 %	43,60 EUR
2	A30	552	900 1000 kg/biodiesel	172,2 EUR/1000 kg/biodiesel	154980,00 EUR
3	A40	554	900 1000 kg/biodiesel	237 EUR/1000 kg/biodiesel	213300,00 EUR
			1.50	Вкупно давачки:	368323,60 EUR

Слика 18 Пример за резултат од пресметка кога е декларирана анти-дампинг Дополнителна Шифра

Коге не е декларирана Дополнителна Шифра, се појавува порака за грешка со листа на можни Дополнителни Шифри, како што е прикажано на Слика 19.

Информација	
Грешка:	Не е декларирана потребната дополнителна шифра. Листа на применливи дополнителни шифри: В107, В108, В999 <i>(218-CR18)</i>

Слика 19 Пример за резултат од пресметка кога не е декларирана анти-дампинг Дополнителна Шифра

3.6 Пресметка со Квота

Кога мерката е дефинирана со Квота селектиран е бројот на квотата. Бројот на квотата мора да биде деклариран, како што е прикажано во примерот на Слика 20.

Прочитајте информации за важни сертификати	Датум на декларација : 01/02/2012
Шифра на стока [33]:* Дополнителни шифри [33]: Бруто маса (и 0302410090 Постапка [37]:* Квота [39]: 4000 090006 Префернцијал [36]:	g) [35]: Нето маса (kg) [38]:* 3000 Статистичка вредност [46]:* 1200 EUR ▼ 1 EUR = 61.6880312882 MKD
120 - Erga Omnes непрференцијални тарифни квоти	v
Земја на испраќач/извоз [15]:	Шифра на земја на потекло [34] / Шифра на земја на одредишт 17]: *
	NO Norway
Дополнителна единица/основица за даночење [41/47]:	Сертификати [44]:
Износ:* Единица мерка:*	Шифра:*
+-	Y927

Слика 20 Пример за декларација со анти-дампинг Дополнителна Шифра

Резултатот од пресметка е прикажан на Слика 21.

Стока			
Датум на декларација:	01/02/2012	Шифра на потекло на стока:	NO
Шифра на стока:	0302410090	Име на земја:	
Опис на стока:	Other		
Информација			
Предупредување:	Нема применлива ДДВ мерк	(a. (214-CR14)	

Детали за мерки и данок

			Нетарифни мерки		
Вид на ме	ерка			Дополнителна информација	
719 - Control on illegal, unreported and unregulated fishing			CD590 Fishery products si of catches made b catch certificate by This only covers m 1 January 2010 do after 1 January 20	all only be imported into the Community r fishing vessels flying the flag of a Mem the competent authorities of the flag Me arine catches made from 1 January 2010 not need to be accompanied by a catch 10.	y when accompanied by a catch certificate. Expor iber State shall be subject to the validation of a imber State. Regulation (EC) No 1005/2008. 0. Products processed from catches obtained befor certificate even if they are imported to the EU
			Тарифни мерки	-//-	
Вид на ме	ерка			Дополнителна информација	
122 - Non p	122 - Non preferential tariff quota				
		- 0.53	Детали за данок		
) ,	Вид на давачка	Вид на мерка	Даночна основица	Стапка	Износ
	A00	122	1200 EUR	0 %	0,00 EUR
		000000	- CANADA AND AND AND AND AND AND AND AND AN	Вкупно давачки:	0,00 EUR

Слика 21 Пример за разултат од пресметка кога е деклариран број на Квота

Кога потребниот број на Квота не е деклариран, се прикажува порака за грешка слична на онаа прикажана на Слика 22.

Информација Грешка: Полето "Квота" не е декларирано. (108-VR8)

Слика 22 Пример за резултат од пресметка кога број на Квота не е деклариран

3.7 Пресметка со Земја на испраќање

Кога е деклариран преференцијал кој што започнува со "4", Земјата на испраќање мора да биде декларирана доколку е различна од земјата на потекло, како што е прикажано на Слика 23.

Прочитајте информации за важни сертификати		Датум на декларација : 01/02/201	12
Шифра на стока [33]:* Дополнителни шифри [33]: 2836600010 А999	Бруто маса (kg) [35]:	Нето маса (kg) [38]:* 3000	
Постапка [37]:* Квота [39]: 4000		Статистичка вредност [46]:* 1200 1 EUR = 61.6880312882 MKD	EUR ¥
Префернцијал [36]: 400 - Царински давачки во рамките на договор со L	царинската унија	~	
Земја на испраќач/извоз [15]:	Шифра на зеи [17]: *	ија на потекло [34] / Шифра на земја на	а одредишт
TR Turkey	CN Ch	ina	
Дополнителна единица/основица за даночење [41/47]:		Сертификати [44]:	
Износ:* Единица мерка:*		Шифра:*	
+-		C620	
		- +-	mor.

Слика 23 Пример за декларација со Земја на испраќање

Резултатот од пресметката е сличен со оној прикажан на Слика 24.

Стока			
Датум на декларација:	01/02/2012	Шифра на потекло на стока:	CN
Шифра на стока:	2836600010	Име на земја:	
Опис на стока:	Barium carbonate with a in powder, pressed granula	strontium content of more than 0,07% by weight and a r or calcined granular form	a sulphur content of more than 0,0015% by weight, whether
Информација			
Предупредување:	Нема применлива ДДВ ме	ока. (214-CR14)	

Детали за мерки и данок

			Тарифни мерки		
Вид на ме	ерка			Дополнителна информаци	ja
106 - Custo	oms Union Duty				
552 - Definitive anti-dumping duty		TM518 In cases where go actually paid or p 145 of Commissio and/or counterva reduced by a per payable.	oods have been damaged befor ayable is apportioned for the de n Regulation (EEC) No 2454/93 iiling duty, calculated on the bas centage which corresponds to t	e entry into free circulation and, therefore, the price termination of the customs value pursuant to Article (OJ L 253, p. 1), the amount of anti-dumping duty sis of the fixed amounts set out above, shall be he apportioning of the price actually paid or	
			Детали за данок		
Бр.	Вид на давачка	Вид на мерка	Даночна основица	Стапка	Износ
	6.00	100	1300 EUB	0.06	0.00 EUR

Слика 24 Пример за резултат од пресметка кога е декларирана Земја на испраќање

3 1000 kg

Кога потребната Земја на испраќање не е декларирана, се појавува порака за грешка прикажана на Слика 25.

Информација

Грешка:

Непостои мерка за декларираниот преференцијал. (211-CR11)

56,4 EUR/1000 kg

Вкупно давачки:

169,20 EUR

169,20 EUR

Слика 25 Пример за резултат од пресметка коге не е декларирана Земја на испраќање

3.8 Пресметка со Безбедност

A30

552

Понекогаш Безбедноста е пресметана дополнително на пресметаните давачки како во примерот на Слика 26.

Прочитајте информации за	важни сертификати		1	Датум на декларација	: 01/02/2012
Шифра на стока [33]:*	Дополнителни шифри [33]:	Бруто маса (kg) [35]:	1	Нето маса (kg) [38];*	
0102294910				1000	
Постапка [37]:*	Квота [39]:		(Статистичка вредност	[46]:*
4000 000	090113		-	500	EUR
				1 EUR = 61.688031	12882 MKD
Префернцијал [36]:					
123 - Erga Omnes непр	ференцијални тарифни квоти предмет на кр	ај на употреба на одобрение	*		
Земја на испраќач/извоз [15]:	Шифра на земја на потекл	по [34] / Шис	фра на земја на одред	иште [17]: *
TR	Turkey	AF	Afghanis	tan	1.01.1.22
Дополнителна единица/ос	новица за даночење [41/47]:			Сертификати [44]:	
Износ:*	Единица мерка:*			Шифра:*	
10	NAR -		× 🗆	N990	
	* -				+-
-				ñ	

Слика 26 Пример за декларација каде што е вклучена Пресметка за Безбедност

Во пресеметаниот резултат Безбедносниот износ е прикажан во предупредувачка порака, како што е прикажано на Слика 27.

Стока				
Датум на декларација:	01/02/2012	Шифра на потекло на стока:	AF	
Шифра на стока:	0102294910	Име на земја:		
Опис на стока:	Young male bovine	animals, intended for fattening		
Информација				
Предупредување:	Квота е применлива само	кога е обезбедено покритие. Покритие: 1050.00 EU	IR, 123. (213-CR13)	
Предупредување:	Нема применлива ДДВ мер	ока. (214-CR14)		

Детали за мерки и данок

1			Тарифни мерки		
Вид на м	ерка			Дополнителна информација	
123 - Non preferential tariff quota under end use		CD578 Eligibility to bene Regulation (EC) I EU001 The relief from or relevant provision Articles 291 to 30	fit from this tariff quota is subject to th No 437/2009 (OJ L 128), reduction of customs duties shall be s rs of the Union with a view to custom O of Commission Regulation (EEC) No	e lodgement of a security in accordance with subject to the conditions laid down in the s control of the use of such goods (see 2454/93 (OJ L 253, 11. 10. 1993, p. 1)).	
1			Детали за данок		
Бр.	Вид на давачка	Вид на мерка	Даночна основица	Стапка	Износ
1.1	A10	123	500 EUR	16 96	80,00 EUR
1.2	A10	123	1 1000 kg	582 EUR/1000 kg	582,00 EUR

Слика 27 Пример за резултат од пресметка каде што Безбедносниот износ е прикажан во предупредувачка порака.

Вкупно давачки:

662,00 EUR

3.9 Пресметка со Дополнителна Шифра за Поврат на Извоз

Во извозна декларација, кога е избрана мерка со шифра на номенклатура за поврат на извоз, мора да биде декларирана Дополнителна Шифра која започнува 9, слично на примерот на Слика 28.

<u>Прочитајте информаци</u> Шифра на стока [33]: 0401303900 Постапка [37]:* 1000 E52 Префернцијал [36]:	ни за важни сертификати * Дополнителни шифри [33]: 9100 Квота [39]:	Бру	то маса (kg) [35]:		Датум на декларација Нето маса (kg) [38]: ⁴ 1000 Статистичка вредност 500 1 EUR = 61.68803	[46]:* EUR V 12882 MKD
100 - Erga Omnes да	аночни стапки за трети земји			*		
Земја на испраќач/изв	B03 [15]:		Шифра на земја на	потекло [34	4] / Шифра на земја на	одредиште [17]: *
		*	AF	Af	ghanistan	~
Дополнителна единиц	а/основица за даночење [41/47]:		13 30	15	Сертификати [44]:	- 19
Износ:*	Единица мерка:*				Шифра:*	
10	NAR -			<	Y010	
	+=				X001	
						+-

Слика 28 Пример за декларација со шифра на номенклатура за поврат на извоз

Резултатот од пресметка е прикажан на Слика 29.

Стока		
Датум на декларација:	10/09/2011	Шифра на потекло на стока: AF
Шифра на стока:	0401303900	Име на земја:
Опис на стока:	Other	
Информација		

Слика 29 Пример за резултат од пресметка кога е декларирана Поврат на Извоз Шифра на Номенклатура

Кога не е декларирана шифра на номенклатура за поврат на извоз, се појавува порака за грешка како што е прикажано на Слика 30.

Информација

Грешка:

За бараната постапка, мора да се декларита допонителна шифра од вид 9. (120-VR20)

Извозот е дозволен

Слика 30 Пример за резултат од пресметка кога не е декларирана шифра на номенклатура за поврат на извоз

4 ГРЕШКИ ПРИ ПРЕСМЕТКА НА ДАВАЧКИ

Операцијата за пресметка е подготвена, иницирана и прикажана на многу едноставен начин. Сепак нејзините внатрешни механизми се сложени и тие делумно вклучуваат:

- Валидација на податоците од декларацијата
- Повикување на мерките од TARIM базата на податоци во зависност од декларираните податоци
- Пресметка на давачки, даноци и осигурувања во зависност од декларираните податоци

Калкулатотрот започнува со обработка најпрво со валидацијата на податоците пратени во барањето за пресметка. Откако е идентификувана листата на применливи Мерки, се извршува пресметката и се прикажува резултатот. Во секој чекор пресметката се состои од операции врз податоците, внесените во декларацијата и оние складирани во TARIM. Ако не е можно да се извршат операциите, Калкулатот прикажува пораки за грешка.

4.1 Валидација

Првичната валидација е направена на почетокот од процесот за пресметка единствено на податоците внесени преку екранот за Пресметка на Давачки. Кога системот ке детектира било какви погрешни податоци, целиот процес се запира и барањето за пресметка се отфрла со соодветна порака за валидација на грешката.Пример за ваква порака е прикажан на Слика 31.

Информација

Грешка: Погрешна шифра на процедура, втората подрубрика. (216-CR16)

Слика 31 Порака за грешка при валдација кога е внесена погрешна шифра на процедура

Доколку некои од задолжителните податоци не се обезбедени или се обезбедени погрешно, ќе се појави порака за грешка и полето со погрешно пополнети податоци ќе биде означено со црвен прашалник "!", какошто е опишано на Слика 32.

Прочитајте информации за важни сертификати			Датум на декларација : 10/09/2011
Шифра на стока [33] 190300009	;* Дополнителни шифри [33]:	Бруто маса (kg) [35]:	Нето маса (kg) [38]: [®] 1000
lостапка [37];* 1000 00	Квота [39]:		Статистичка вредност [46]:* 500 EUR ¥ 1 EUR = 61.6880312882 MKD
Ірефернцијал [36]:	1		
100 - Erga Omnes д	даночни стапки за трети земји	~	
Земја на испраќач/из	3803 [15]:	Шифра на земја на потекли	о [34] / Шифра на земја на одредиште [17]: *
		AF	Afghanistan
Јополнителна едини.	ца/основица за даночење [41/47]:		Сертификати [44]:
Износ:*	Единица мерка:*		Шифра:*
10	NAR -	~	□ + -
	*-		
		Поднеси	
	_		
Зе молиме корегира	ајте ги грешките (означени со !) и повторно подн	есете го формуларот.	

Слика 32 Грешка во формат на податок

По кликнување на занакот "!", информација за точниот формат на податоците се појавува полето со порака како Figure 33.

Message	e from webpage 🛛 🛛 🛛
<u>.</u>	Шифра на стока мора да биде долго 10 цифри!
	ОК

Figure 33 Објаснување за грешка во формат на податоци

Некои од валидациите не се возмони се додека мерките не се повикаат. Значи, дел од валидацијата се прави по чекорот "Повикување на Мерка".

4.2 Повикување на Мерка

Следната почетна валидација е повикување на мерките според податоците внесени во ЕЦД. Втората валидација е извршена и може да се најдат повеќе грешки п.р. кога нема мерки во сериите, но според внесената процедура и/или преференцијал мерката треба да постои.Пример е прикажан на Error! Reference source not found..

Информација Грешка:

Непостои мерка за декларираниот преференцијал. (211-CR11)

Слика 34 Порака за грешка при повикување на мерка кога е внесена погрешена шифра за преференцијал

4.3 Пресметка

Повиканите мерки се обработени по претходно дефиниран редослед, започнувајки со рестрикции и забрани (серии А и В). Пресметката за секоја мерка секогаш започнува со обработка на условните компоненти. Кога условот ќе биде обработен(или го нема), изразот за давачка се анализира и обработува. Во текот на оваа операција може да се генерира нова порака за грешка, особено кога избраната мерка очекува декларирање на сертификат и/или на дополнителна единица, прикажано на Слика 35.

Информација

Грешка:

Единицата мерка 'KGMP' потребна за пресментка не е декларирана. (208-CR8)

Слика 35 Порака за грешка при пресметка на давачка кога не е декларирана потебната дополнителна единица